

ЦРВЕНКОВСКИ СЕ ОТКАЖА ОД ВОЖДОТ НА ЛЕВИ

Одлуката на Црвенковски да се повлече од трката за втор претседателски мандат не само што ги шокираше членовите на СДСМ, туку успеа да отвори и некои стари рани во оваа партија. Практично, ја изнесе на виделина длабоката поделеност на Бучковисти, Бранковисти и обојувачи на Шекеринска, која беше потисната по завршувањето на парламентарните избори. Секоја од овие групации очекуваше да ја добие битката за тронот. Но? Се чини дека секоја од нив неа и ја изгуби, затоа што одлуката на Црвенковски не може да значи ништо друго туку негово враќање на "Бихаќка".

Од брзата обнова на СДСМ ќе зависи и кандидатот за шеф на државата од редовите на оваа партија. Засега не е тајна дека таа позиција одамна ја посакуваат Стојан Андов и Тито Петковски, но сепак конечната одлука, како и секогаш, ќе ја донесе Бранко Црвенковски која, пак, ќе се базира исклучително на политичкиот момент. Што ќе рече, доколку за овој краток период Црвенковски успее во јавноста сериозно да го подигне нивото на СДСМ, а да го намали на Владата, воопшто не се исклучува можноста повторно да се промовира како единствен кандидат за претседател на Република Македонија од редовите на опозицијата.



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

Јавноста може да здивне. Дилемата е разрешена. Нема веќе неизвесност. Конечно падна одлука. "Дечкото" од асфалтот повеќе нема да влегува во претседателскиот "ринг". Оваа голема одлука претседателот на Република Македонија, Бранко Црвенковски, ја соопшти јавно, на само неколку месеци пред одржувањето на новиот циклус претседателски избори. Иако истата веќе ја најави за време на една од неговите политички сеанси кои ги одржува низ градовите во Македонија, сепак, по сè изгледа, најзатечени од оваа одлука останаа неговите сопартисјаци. Неинформираноста за одлуките на својот вожд, членовите на СДСМ, вклучувајќи ја и пратеничката група на оваа партија во Собранието, можеше да се забележи од нивната шокираност кога оваа вест ја слушнаа речиси во исто време заедно со сите медиуми. Оваа нивна значаеност уште еднаш го покажа лицето на нивниот вечен претседател Црвенковски, односно начинот на кој тој функционира, во рамките на својата матична партија, одлуките да ги донесува сам, без при тоа барем да се консултира со оние членови кои ги смета за најблиски.

ЦРВЕНКОВСКИ СЕ ВРАЌА МЕЃУ СВОИТЕ

Бомбата која Црвенковски ја пушти во јавноста не се однесува толку многу за владејачката гарнитура, колку што може и претставува сериозна порака за членовите на неговата партија. Опомената која ѝ ја испрати на сопствената партија веднаш по завршувањето на парламентарните избори, односно за тоа дека СДСМ доживеа длабок пораз благодарение на млитавата политика на опозицијата во изминатите две години, ја навестуваше оваа негова одлука иако партискиот врв на СДСМ тоа го негираше до крај. Не од причина што сакаше да ја скрие оваа информација од јавноста, туку едноставно тоа потекнуваше од неинформираноста, која се должи на лошо воспоставените врски на раководството на СДСМ со нивниот вечен претседател.

За тоа всушност говорат и односите на Црвенковски и Шекеринска, кои значително се нарушија по завршувањето на парламентарните избори, што резултираше со понудена оставка на лидерката на СДСМ. Иако таа официјално е во оставка, сепак до изборот на новиот претседател на СДСМ ја извршува оваа функција, која очигледно сак да ја остави за себе, како еден пилот проект, кој се покажа како неуспешен.

Причините за нејзиното тврдо останување на одлуката да се повлече од лидерската позиција се должат на гневот кој, пред сè, го има кон Црвенковски, кој според наши информации не само што не ѝ помогнал ништо за време на парламентарните избори, туку напротив, како што се пожалила Шекеринска на една од средбите во Кабинетот на шефот на државата, кога тој ја убедувал наводно да остане на чело на СДСМ, делумно и ја минирал во работата за време на изборната кампања!

И ПО БРАНКО, БРАНКО!

И ПО БРАНКО, БРАНКО!

Одлуката на Црвенковски да се повлече од трката за втор претседателски мандат не само што ги шокираше членовите на СДСМ, туку успеа да отвори и некои стари рани во оваа партија, односно да ја изнесе на виделина длабоката поделеност на Бучковисти, Бранковисти и обојувачи на Шекеринска, која беше потисната по завршувањето на парламентарните избори. Практично оваа поделба се стави ад акта во налетот на изборот на нов претседател на партијата, во кој секоја од овие групации очекуваше да ја добие битката за тронот. Но? По сè изгледа, секоја од нив ја изгуби битката! Зошто? Затоа што едноставно одлуката на Црвенковски да не се кандидира за уште еден претседателски мандат не може да значи ништо друго, туку негово враќање на "Бихаќка".

Токму ова е пораката на Црвенковски.

"Јас се враќам во СДСМ".

Со тоа практично се гаснат сите аспирации на оние членови кои едно време се гледаа како идни претседатели на СДСМ. Дел од нив ќе мора да се помират со фактот дека никогаш не ќе можат да седнат на првото столче, и токму затоа во последно време се обидуваат да успеат барем да седнат на

ЦАТА СЕ ВРАЌА ВО СДСМ

маса со Црвенковски. Тоа го прават и Бучковистите и приврзаниците на Шекеринска, во надеж дека ќе можат да проиграат во новиот тим на Црвенковски, кој треба допрва да биде оформен, а чија цел ќе биде враќање на угледот на оваа партија, и евентуално освојување на власта. Дека тоа ќе оди повеќе од тешко лесно е да се претпостави, со оглед на ситуацијата во која СДСМ сега се наоѓа.

Враќањето на СДСМ на партиската сцена, па дури и со Бранко Црвенковски на чело, во моментов е научна фантастика од неколку причини. Пред сè, поради лошиот избор на кадри на првиот ешалон на оваа партија, кој последниве две години се сведе на Јани Макарадули, личност која ни сама себе

претседателските избори, на кои СДСМ сè уште не се знае со кого би ги истрчал.

СЕКОЈ СО СВОИ ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ АМБИЦИИ

Од брзата обнова на СДСМ ќе зависи и кандидирањето на идниот кандидат за шеф на државата од редовите на оваа партија. Засега не е тајна дека таа позиција оддамна ја посакуваат Стојан Андов и Тито Петковски, но сепак конечната одлука, како и секогаш, ќе ја донесе Бранко Црвенковски која, пак, ќе се базира исклучително на поли-

ка нема да влегува во претседателскиот ринг. Но, нема да биде прв пат сдсмовскиот вожд да ги повлече сопствените зборови. Се разбира, за доброто на Македонија!

Во владејачката ВМРО-ДПМНЕ сè уште нема официјално име за иден претседател на Република Македонија, но неофицијално има повеќе. Едно од нив е сопругата на покојниот претседател Борис Трајковски, Вилма Трајковска, која сериозно се гледа како иден шеф на државата, иако во јавноста нема никаков рејтинг (или го користи името на својот сопруг) ниту, пак, солидна подготвеност за оваа функција. Од друга страна, пак, воопшто не е тајна дека вицепремиерот за економска политика при Владата на Република Македонија, Зоран Ставревски, веќе подолго време го пикира ова столче. Неговото впуштање во политички води можевме да го видиме неколку пати со давање политички изјави во јавноста, кои беа повеќе од слаби. За разлика од нив, нивниот условно речено противкандидат Срѓан Керим, кој има богата политичка и дипломатска кариера, може да се смета за сериозен кандидат за иден шеф на државата, се разбира, доколку ВМРО-ДПМНЕ одлучи на изборите да застане зад него.

И тука некаде водата ја поматува поранешниот министер за внатрешни работи Љубе Бошкоски. Неговото враќање во Република Македонија од Хаг беше дочекано со невидени овации. Херој на новото време! Токму затоа не се исклучува можноста "брат Љубе" многу брзо да ѝ се врати на политиката. Во моментов, во рамките на ВМРО-ДПМНЕ, тешко дека би можел да има било каков ангажман, пред сè, поради коалицијата на неговата партија со неговите непријатели, односно ДУИ, поради кои и одлежа четири години во Хаг. Но, затоа не се исклучува можноста да ѝ се врати на политиката преку кандидирање на претседателските избори, за што тој покажа амбиции уште на претходните.



ЗА ЦРВЕНКОВСКИ ИМЕТО ЕДЕН ОД ПРОБЛЕМИТЕ СО ВЛАДАТА

не се разбира, а за останатите да не зборуваме, па сè до Весна Бендевска, Славица Грковска и останатите анонимуси. Но, дали тоа ќе остане и во иднина, ќе зависи исклучително од Црвенковски, односно од неговиот план за обновување на СДСМ, кој се очекува да биде пандан на тимот на Груевски. Од тоа всушност и ќе зависи исходот на

тичкиот момент. Значи, доколку Црвенковски успее за овој краток период сериозно да го подигне нивото на СДСМ во јавноста, а да го намали на Владата, воопшто не се исклучува можноста повторно да се промовира како единствен кандидат за претседател на Република Македонија од редовите на опозицијата, иако јавно соопшти де-



ADNAN REISEN
STUTTGART

Informacii
od 900 до 2100

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de



FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
AUGSBURG
MÜNCHEN
KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO

VERBINDUNG MIT
SPOJUVANJE SO
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen
Büro Kicevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788

Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93

Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48

Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA



70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH